

Брзостврднувачка Флексибилна Смеса за репарирање

Belzona® 2311 (SR Еластомер) е двокомпонентен полимерен еластомер за репарација и обновување гумени компоненти. Овој брзостврднувачки материјал овозможува репарација на ладно за минимално време на застој.


Belzona® 2311 (SR Еластомер):

- Ги поедноставува процедурите на одржување
- Ја намалува потребата од резервни делови
- Го зголемува работниот век на гумени компоненти
- Го намалува времето на застој

Belzona® 2311 (SR Еластомер) може да се употреби за итни и трајни репарации без употреба на топлина или специјална опрема.

Belzona® 2311

SR Еластомер



Пловечки црева

Оштетни транспортни траки



Ротори од пумпи

Странични оштетувања на гуми од тешки возила

Примената на Belzona® 2311 (SR Еластомер) вклучува:

- Оштетни транспортни траки
- Гумена заштита на кабли
- Гумени облоги
- Откинати (одвоени) компоненти
- Пловечки црева
- Странични оштетувања на гуми од тешки возила
- Ротори од пумпи
- Заптивки
- Гумирани барабани
- Гумирани држачи

www.belzona.com

Belzona® нуди решенија за Вашите потреби од репарации во одржувањето.

Belzona® 2311 (SR Еластомер):

Едноставен

- Лесно се меша и нанесува
- Нема потреба од специјален алат

Безбеден

- Стврднувањето на ниски температури го отстранува ризикот од запалување
- Нема присуство на разредувачи

Има разновидна примена

- Долг рок на употреба
- Висока адхезија на голем број подлоги
- Се нанесуваат различни слоеви до 12.5mm во една операција
- Непробојната повеќеслојна метално полимерна кесичка овозможува долг рок на употреба

Ефикасен

- Извонредна отпорност на кинење, удар и абразија
- Добра отпорност на UV зраци и временски влијанија
- Одлична хемиска отпорност
- Висока еластичност, издолжување до 450%

Квалитетни производи – Техничка поддршка

Палетата на Belzona производи се произведува според строги критериуми за квалитет и заштита на околината во согласност со интернационалните стандарди на **ISO9001:2008** и **ISO14001:2004**.

Belzona има глобална дистрибутивна мрежа од 140 дистрибутери кои функционираат во 120 земји. Локална поддршка е обезбедена од обучени технички консултанти кои знаат да го дијагностицираат проблемот, да понудат решение и да обезбедат совет и супервизија на лице место 24 часа.

За повеќе информации Ве молиме обратете се кај Вашиот локален Belzona представник:

ПРИМЕНА НА **KNOW-HOW** ТЕХНОЛОГИЈА

Лице за контакт:

Панче Настоски

тел: (02) 3076 347

моб: 076 49 30 49


e-mail: pnastoski.belzona@t-home.mk

Консултација

Сервис 24/ 7/ 365

Belzona® 2311

SR Еластомер



Гумени облоги

За понатамошни подетални информации обратете се на:

Спецификација на производот Belzona

Belzona Инструкции за работа

Belzona KNOW-HOW In Action

Copyright © 2009 Belzona International Limited. Сите права се загарантирани. Ниеден дел од оваа работа заштитен со правата на репродукција не може да се репродуцира или употреби во било каква друга форма или намена – графичка, електронска или механичка вклучувајќи фотокопирање, снимање или складирање на информации или системи за истражување – без дозвола од издавачот. Belzona® и Belest® се регистриран заштитен знак.

www.belzona.com



Европа и Африка
Belzona Polymeric Ltd.
Harrogate, UK
t: +44 1423 567641
f: +44 1423 505967
e: belzona@belzona.co.uk

Северна и Јужна Америка
Belzona Inc.
Miami, FL USA
t: +1 (305) 594-4994
f: +1 (305) 599-1140
e: belzona@belzona.com

Азија и Океанија
Belzona Asia Pacific
Chonburi, Thailand
t: +66 38 378099
f: +66 38 378098
e: belzona@belzona.cn

Кина
Belzona Hong Kong
Hong Kong, China
t: +852 3101 7461
f: +852 3101 7530
e: belzona@belzona.hk

BELZONA®
Репарација • Заштита • Подобрување